

Република Северна Македонија
Агенција за Регистар и Данок

05-167/3

13.03.25

ЕМБС: 05532515

Целосно име: Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица-Пробиштип Ndemaarje publike per ekzekutimin e aktiviteteteve te ekonomise se ujetave HS Zletovica Probishtip

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други припеси

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+008+020+021+031)	4.002.006.480,00			4.119.940.601,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2.449.319,00			5.051.644,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	2.449.319,00			5.051.644,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.999.557.161,00			4.114.838.957,00
10	-- Недвижности (011+012)	3.849.783.485,00			3.980.510.352,00
11	-- Земјиште	12.817.650,00			12.486.839,00
12	-- Градежни објекти	3.836.965.835,00			3.968.023.513,00
13	-- Постройки и опрема	45.462.386,00			52.849.898,00
14	-- Транспортни средства	103.599,00			325.398,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	100.667,00			124.823,00
16	-- Биолошки средства	299.825,00			465.230,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	4.424.853,00			
18	-- Материјални средства во подготовка	99.370.329,00			80.600.827,00
19	-- Останати материјални средства	12.017,00			12.431,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	72.344.678,00			66.419.003,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	15.773.574,00			14.286.675,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	279.851,00			250.585,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	15.493.723,00			14.036.090,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	49.425.997,00			42.919.487,00
47	-- Побарувања од купувачи	47.894.460,00			42.143.906,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на доставувачи	100.984,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придоноси, царина, акцизи и за останати давани кон државата (преплати)	1.423.525,00			599.135,00

50	-- Побарувања од работниците	7.028,00		176.446,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+081)	7.145.327,00		9.212.841,00
60	-- Парични средства	7.145.327,00		9.212.841,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	77.339,00		91.330,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	4.074.428.697,00		4.186.450.934,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	5.931.378,00		5.922.594,00
65	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-71.759.458,00		54.415.140,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.449.449.768,00		1.443.926.774,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	12.683.656,00		12.683.656,00
72	-- Законски резерви	12.683.656,00		12.683.656,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	1.402.195.290,00		1.340.389.690,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	131.707.592,00		61.805.600,00
81	-- B. ОБВРСКИ (082+086+095)	4.132.360.655,00		4.131.977.294,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	4.128.934.276,00		4.128.934.276,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	4.128.934.276,00		4.128.934.276,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 105)	3.426.379,00		3.043.018,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	899.503,00		798.748,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	627.433,00		627.433,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	611.023,00		521.886,00
100	-- Обврски кон вработените	1.190.761,00		999.404,00
101	-- Тековни даночни обврски	8.298,00		8.476,00
108	-- Останати краткорочни обврски	89.361,00		87.071,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	13.837.500,00		58.500,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (066+081+084+109+110)	4.074.428.697,00		4.186.450.934,00
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	5.931.378,00		5.922.594,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	45.094.186,00			113.935.843,00
202	-- Приходи од продажба	43.762.251,00			41.385.705,00
203	-- Останати приходи	1.331.935,00			72.550.138,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+215+219+220+221+222)	179.149.693,00			177.325.882,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	3.618.978,00			3.666.617,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.059.601,00			6.837.001,00
212	-- Останати трошоци од работењето	1.955.769,00			1.734.464,00

213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	21.534.219,00		18.909.945,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	13.353.678,00		11.394.855,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.117.685,00		922.168,00
216	-- Придоноси од задолжително социјално осигурување	5.639.447,00		4.789.938,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.393.409,00		1.802.984,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	145.048.036,00		143.035.452,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	10,00		12.742,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства			8,00
222	-- Останати расходи од работењето	953.060,00		3.129.653,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.349.075,00		1.585.069,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.349.075,00		1.585.069,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.160,00		630,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.160,00		630,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	131.707.592,00		61.805.600,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	131.707.592,00		61.805.600,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253-254)	131.707.592,00		61.805.600,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	29,00		29,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
270	-- Загуба за годината	131.707.592,00		61.805.600,00
291	-- Вкупна сопствена загуба за годината (270+257) или (270-286) или (287-269)	131.707.592,00		61.805.600,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	2.449.319,00			5.051.644,00
609	-- Земјишта	12.817.650,00			12.486.839,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	1.542.292.021,00			1.700.510.596,00
613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	2.194.673.814,00			2.267.512.917,00
614	-- Сегашна вредност на информациона опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	158.004,00			131.780,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	1.031.273,00			1.519.811,00
616	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП	299.825,00			465.230,00

	010 од БС)				
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	52.420.297,00			42.143.906,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 од БС)	77.339,00			91.330,00
629	-- Останати побарувања од државна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	1.423.525,00			599.135,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	53.827.205,00			43.010.817,00
633	-- Основна главнина (сопственички капитал) во уделу поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 066 од БС)	1.449.449.768,00			1.443.926.774,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	1.616.297,00			1.426.181,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	17.263.879,00			3.101.518,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	43.762.251,00			41.385.705,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	19.820,00			10.844,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	43.742.431,00			41.374.861,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	43.762.251,00			41.385.705,00
654	-- Приходи од амбасоди (< или = АОП 203 од БУ)	131.595,00			
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	497.960,00			70.673.786,00
659	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)				70.673.786,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	371.559,00			1.876.352,00

663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	598,00		1.321.622,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.165.428,00		934.075,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	915.736,00		1.105.354,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	300,00		
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	479.579,00		327.778,00
691	-- Вкалкупирани надомести за време на боледување	195.125,00		149.594,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	264.980,00		
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	732.270,00		723.934,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	120.708,00		101.863,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	133.063,00		46.767,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	100.168,00		
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	45.200,00		831.065,00
707	-- Трошоци за надомест и други примани на надзорни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	909.567,00		648.449,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	235.160,00		135.577,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	62.396,00		67.422,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	167.207,00		153.397,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	31.115,00		26.274,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	50.370,00		164.409,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	72.178,00		
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	466.483,00		479.733,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	2.000,00		
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	30,00		29,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	30,00		29,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4287	- 35.120 - Производство на електрична енергија од обновливи извори	19.870,00			

4298	- 36.000 - Собирање, обработка и снабдување со вода	47,423,411,00			
------	---	---------------	--	--	--

Потпишано од:

Milko Madjev

CN=KIBSTrust Issuing Gsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Gsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПЕЧАТИ ЛИСТА НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Бр. 05-167/1
18.03 25

ПРИЛОГ 3

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

Назив на друштвото: Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности
ХС Злетовица Пробиштип

Форма на трговско друштво: Јавно претпријатие

Број на регистарска вложка: 020419237-7-09-000

Седиште: ул. "Цветко Тодев" бр.3А Пробиштип

Промена во регистарска вложка во трговскиот регистар до периодот на известување:

- 2003 година разрешување на /директор и именување на Директор
- 2004 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2006 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2012 година запишување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2013 година зголемување на основна главнина на Јавно претпријатие
- 2014 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор
- 2015 година разрешување на в.д./директор и именување на Директор
- 2018 година разрешување на Директор и именување на в.д./директор
- 2018 година разрешување на в.д. Директор и именување на Директор
- 2018 година зголемување на основна главнина на Јавно претпријатие
- 2019 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2019 година запишување на измена на Статутот на Јавното претпријатие
- 2021 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2022 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2022 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор
- 2024 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2024 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие

Позначајни дејности кои ги извршува:

- Собирање, обработка и снабдување со вода
- Искористување на водите во земјоделството
- Вадење на чакал и песок
- Производство на електрична енергија
- Изградба на хидроенергетски објекти
- Прескотирање
- Инженеринг

Идентификација на поврзан субјект: нема

Број на вработени према степен на образование:

Вкупно 30 вработени од кои 28 редовно вработени, 1 Директор кој го именува Управниот одбор на Јавното претпријатие со мандат од 4 година и 1 в.д.Заменик директор кој го именува Управниот одбор на Јавното претпријатие со мандат од 6 месеци.

- ВСС - 16 (шеснаесет) вработени
- Висо образование -1 (еден)
- ССС - 13 (тринаесет)

Советничка структура: Државна, основач: Влада на Република Северна Македонија

Други релевантни информации за друштвото: електронско сандаче: e-mail:

contact@hszletovica.com.mk

ЕМБС 5532515

2. Основи за подготовка на Годишната сметка

Изјава за усогласеност (стандарди врз основа на кои е подготвена годишната сметка):

ММ ХС „Злетовица“ Пробиштип годишната сметка ја подготви согласно сметководствените стандарди за финансиско известување (МСФИ за МСЕ) прифатени во РСМ и Правилникот за водење на сметководство („Сл.весник на РСМ број 159/2009...107/2011).

Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана:

Годишната сметка е поединечна

Валута на презентација :

Годишната сметка е презентирана во македонски денари (МКД)

3. Значајни сметководствени политики

Како прилог кон белешките се дава краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во изготвувањето на годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

Сметководствените политики се правила, принципи, конвенции кои се применуваат во текот на целата известувачка година и за претходната година.

3.1 Составување на Годишната сметка

Составувањето на годишната сметка на Друштвото се врши во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ“, бр. 28/04...99/22) и Правилникот за водење сметководство („Сл. весник на РМ“, бр. 159/09...107/11).

Годишната сметка е изготвена со примена на принципот на пресметковна основа во сметководството, според кој ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат кога ќе настанат (а не кога ќе се примат или платат пари или парични еквиваленти).

Сметководствени политики кои се применети при составувањето на годишната сметка на друштвото се:

3.2 Сметководствена политика на приходи

Во согласност со МСС 18 приходите се мерат според објективната вредност на примените парични средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот се признава (евидентира) во моментот кога услугата е извршена, односно добрата се продадени.

3.2.1 Приход од позитивни курсни разлики

Друштвото исказува приходи од позитивни курсни разлики кои настануваат од трансакции во странска валута кои се преведуваат во денари.

Приходите од позитивни курсни разлики се признаваат за периодот за кој се однесуваат а се пресметуваат според побарувањата и обврските изразени во странска валута на тримесечна основа а најдоцна на денот на билансот на состојба освен позитивните курсни разлики од обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога

Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Докалку, во известувачката 2024 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше позитивна курсна разлика по обврската од заемот во јапонски јени од 205.600.706,00 денари.

3.2.2 Приходи од наемнини (оперативен лизинг)

Приходите поврзани со оперативниот лизинг (наем) се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Во согласност со МСС 18 во сметководството се искажуваат во моментот на нивното настанување.

3.2.3 Приходи од камати

Во согласност со МСС 18, друштвото приходите од камати ги искажуваме во моментот на кивното настанување а се пресметуваат најдоцна на денот на билансот на состојба.

3.2.4 Приходи од Буџет на РСМ

Дозначените финансиски средства од Буџетот на РСМ за покривање на тековните трошоци и ликвидност на Претпријатието, дозвичените буџетски финансиски средства за капитални инвестиции на Претпријатието директно на жиро сметка на фирмите изведувачи како и дозвичените буџетски финансиски средства на Претпријатието за капитални инвестиции наменети за општините предвидени во Програмата 6А Хидросистем Злетовица при МЗШВ се евидентираат како приход.

3.3 Сметководствена политика на расходи

Во друштвото расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа. Вредноста на пабавката, односно цената на чинење на производите/стоките и услугите се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба (принцип на спротивставување).

3.3.1 Трошоци од наемнини (Оперативен лизинг)

Трошоците поврзани со оперативниот наем (лизинг) се признаваат - за периодот за кој се направени. Овие трошоци се однесуваат на изнајмување на деловни простории, магацини, превозни средства и други видови наем. Тие се признаваат во сметководството во моментот на нивното настанување, а во согласност со склучените договори за наем.

3.3.2 Трошоци за одржување и поправки

Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат во моментот на нивното настанување.

3.3.3 Трошоци на позајмување (Камати)

Во согласност со МСС 23, друштвото трошоците на позајмување (камати) ги евидентира како расходи во моментот на нивното настанување.

Трошоците на позајмување (камати) се признаваат за периодот за кој се однесуваат освен трошоците на позајмување (камати) по Договорот за заем од Министерстао за финансии наш број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Доколку, во известувачката 2024 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше расход за камати по основ на заемот во јапонски јени од 13.602.596,00 денари.

3.3.4 Трошоци за амортизација на нештековни средства (нематеријални и материјални)

Друштвото амортизацијата на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и на нематеријалните средства (патенти, лиценци и софтвер) ја пресметува пропорционално. Амортизацијата за 2024 година изнесува 145.048.036,00 ден.

Врз основа на Уредбата за номенклатура на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки донесена од Владата на РСМ на 28.12.2019 година амортизационите стапки за известувачката и претходната година во Претпријатието се следни:

РБ	Опис	Корисен век (год.)	Стапка (%)
1	Нематеријални средства	5	20
2	Градежни објекти		
2.1	Брана, цевководи, засофи, згради, далекуводи	40	2,5
2.2	Патишта - горен строј	33	3
3	Опрема		
3.1	Хидромеханичка опрема	20	5
3.2	Мабел и канцелариска опрема	5	20
3.3	Компјутерска и телекомуникациска опрема, возила	4	25
3.4	Друга опрема	10	10
4	Биолошки средства	10	10

3.3.5 Плати и надоместоци од плати на вработените

Друштвото во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, исплатува плата и плаќа придонеси за задолжително социјално осигурување. За исплатените плати Претпријатието плаќа данок на личен доход со примена на стапки пропишани со закон.

3.3.6 Расходи од негативни курсни разлики

Друштвото искажува расходи од курсни разлики во согласност со барањата на МСС 21, кои настануваат од трансакции во странска валута кои се преведуваат во денари.

Расходите од негативни курсни разлики се признаваат за периодот за кој се однесуваат а се пресметуваат според побарувањата и обврските изразени во странска валута на тримесечна основа и најдоцна на денот на билансот на состојба освен негативните курсни разлики од обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да ги враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

3.4 Материјални средства (недвижности, постројки и опрема)

Во согласност со МСС 16 недвижностите, постројките и опремата се признаваат по набавни цени намалени за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување.

Набавната вредност на недвижности, постројки и опрема се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите доблени понусти и рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството.

Препријатието ги евидентира овие средства со вредност поголема од 500 евра во денарска противвредност.

Капиталните вложувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат корисниот век и функционалноста на средството се капитализираат. Поправките за сервисирање и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и се искажуваат како оперативни трошоци.

Корисниот век на употреба се утврдува преку стапката на амортизација.

3.5 Сметководствени политики на нематеријални средства

Нематеријалните средства (патенти, лиценци, софтвер) се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување. Одржувањето на софтверот се признава како трошок во моментот на негово настанување.

3.6 Сметководствена политика на залихи

Друштвото во согласност со МСС 2, залихите почетно ги мери според набавната вредност која се состои од: набавна цена, увозни давачки и други даноци, (кои не се рефундираат), трошоци за превоз, манипулирање и други трошоци. За мерење на набавната вредност се применува трошоцната формула - ФИФО.

3.7 Сметководствена политика на побарувања

Друштвото ги искажува побарувањата од купувачите според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки на вредноста кои се прикажуваат кога постои објективен доказ дека друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеели износи. Индикатори за вредностно усогласување (обезвреднување) на побарувањата се: финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможноста за плаќање.

Вредностното усогласување (отписот) на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна при што се признава расход. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

Побарувањата кои се искажуваат во странска валута се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на Билансот на состојбата.

Побарувањата ги класифицираме како краткорочни доколку претипизуваат за наплата во рок од 12 месеци од датумот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

3.8 Сметководствена политика на обврски

Друштвото обврските по засни, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски ги признава во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на друштвото.

Обврските искажани во странска валута се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба, освен обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0607-1777/2 од 13.11.2013 година на вкупен износ од 10.548.264.851,38 јапонски јени (главница и камата) која се утврдува на фиксен износ од 4.128.934.276,00 денари по девизен курс од 31.12.2014 година и ќе остане на тој износ до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Обврски се класифицираат како краткорочни, доколку на датумот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

3.9 Сметководствена политика на пари и парични еквиваленти

Друштвото парите и паричните еквиваленти од средствата на трансакциски сметки, благајната и останатите ликвидни вложувања со рок на доспеаност до три месеци, (или помалку) кои можат да се конвертираат во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста, се водат во номинални износи.

Паричните средства на девизните сметки во банките и девизната благајна се искажуваат според средниот курс на ПБРМ на денот на билансот на состојбата.

4. Користени процени

Во согласност со својата сметководствена политика, менаџментот проценките ги разгледува периодично и промените во проценките ги прикажува во периодите во кои истите настапуваат, а се однесуваат на обезвреднување на финансиските средства и финансиските обврски.

За извештајната 2024 година менаџментот смета дека свидентираните сметководствени износи се објективно прикажани вредности според условите на пазарот.

5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки

Сметководствените политики се применуваат од период до период конзистентно, а се менуваат доколку тоа е условено со измена на став или донесување на одлука или решение од државен институција или донесување на МСФИ.

Менаџментот може да направи промена на сметководствените политики ако процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи.

Кога промената на сметководствената политика се врши ретроспективно ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога тоа е изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Доколку е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетниот салдо на секоја засегната компонента на главницата за тој период.

Во случај на материјална (значајна грешка) друштвото ретроспективно ја испира материјалната грешка од претходен период во прилог финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, при што повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентираш период кога грешката се појавила, или доколку грешката се појавила пред да биде презентираш најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и капиталот за најраниот претходно презентираш период.

6. Управување со ризик

Друштвото има воспоставено систем за управување со ризиците на кои е изложено, според кој опфаќа идентификување, следење, мерење и управување со истите.

Побарувањата по заеми и камати кои не се плаќаат во договорениот рок, друштвото ги анализира и презема мерки со кои одобрените заеми, заедно со каматите ги паплатува редовно и речиси без никакво задоцнување.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, друштвото спроведува и: опомену, покренување на спорови, спогодби, усогласување преку потирди (ИОСИ).

Друштвото врши оценка на влијанието на ризиците кои произлегуваат од основната дејност, врз висината на неговите средства и остварената добивка и редовно ги следи побарувањата од основната дејност, како и остварените резултати од работењето на месечно и квартално ниво. Пазарниот ризик на друштвото е умерен.

Ризикот на ликвидноста (навремено исполнување на своите обврски спрема добавувачите) се надминува со средства за Проектот Злетовица во Буџетот на Република Северна Македонија за соодветен период. Менаџерскиот тим на Претпријатието ги обелоденува потребните буџетски средства за одржување на ликвидноста преку финансиски план.

Ризик од курсни разлики

Претпријатието не е изложено на ризик од курсни разлики (кредит исказан во јапонски јени), бидејќи курсните разлики и каматата од јапонскиот кредит нема да се евидентираат до 2029 година.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Ост. сред.	Сред. по подг.	Вкупно
Набавна вредност						
салдо на 01.01.2024г.	6.013.125	0	15.147.382	0	0	21.160.507
зголемување						0
намалување						0
прекинатување						0
салдо на 31.12.2024г.	6.013.125	0	15.147.382	0	0	21.160.507
Исправка на вредност						
салдо на 01.01.2024г.	3.898.289	0	12.210.574	0	0	16.108.863
амортизација	492.293		2.110.032			2.602.325
намалување						0
прекинатување						0
салдо 31.12.2024г.	4.390.582	0	14.320.606	0	0	18.711.188
Нето сметководствена вредност на 31.12.2024г.	1.622.543	0	826.776	0	0	2.449.319
Нето сметководствена вредност на 01.01.2024г.	2.114.836	0	2.936.808	0	0	5.051.644
						0
Набавна вредност						
салдо на 01.01.2023г.	0		36.000			36.000
зголемување	2.461.464					2.461.464
намалување						0
прекинатување	3.551.661		15.311.382			18.663.043
салдо на 31.12.2023г.	6.013.125	0	15.147.382	0	0	21.160.507
Исправка на вредност						
салдо на 01.01.2023г.	0		22.800			22.800
амортизација	346.628		796.392			1.143.020
намалување						0
прекинатување	3.551.661		11.391.382			14.943.043
салдо 31.12.2023г.	3.898.289	0	12.210.574	0	0	16.108.863
Нето сметководствена вредност на 31.12.2023г.	2.114.836	0	2.936.808	0	0	5.051.644
Нето сметководствена вредност на 01.01.2023г.	0	0	13.200	0	0	13.200

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност					
сало на 01.01.2024г.	135.651.804	5.411.868.250	327.935.411	80.600.827	5.956.056.292
зголемување		665.414	3.267.453	18.769.502	22.702.369
намалување		64.189			64.189
прекнижување		-61.511	61.511		0
сало на 31.12.2024г.	135.651.804	5.412.407.964	331.264.375	99.370.329	5.978.694.472
Исправка на вредност					
сало на 01.01.2024г.	123.164.965	1.403.844.737	274.635.294	0	1.841.644.996
амортизација		131.634.083	10.645.800		142.279.882
зголемување	10	-11.131	255.109		298.250
намалување	330.821	-16.311			347.132
прекнижување		-61.511	61.511		0
сало 31.12.2024г.	122.834.154	1.575.442.129	285.597.723	0	1.983.874.006
Нето сметководствена вредност на 31.12.2024г.	12.817.650	3.836.965.835	45.666.652	99.370.329	3.994.820.466
Нето сметководствена вредност на 01.01.2024г.	12.486.839	3.968.023.513	53.300.117	80.600.827	4.114.411.296
Набавна вредност					
сало на 01.01.2023г.	135.651.804	5.407.353.831	327.666.496	87.904.545	5.958.576.676
зголемување		250.996	23.287.929		23.538.925
намалување			7.796	7.303.718	7.311.514
прекнижување		4.263.423	-23.011.218		-18.747.795
сало на 31.12.2023г.	135.651.804	5.411.868.250	327.935.411	80.600.827	5.956.056.292
Исправка на вредност					
сало на 01.01.2023г.	123.152.223	1.397.311.978	281.347.378	0	1.711.811.579
амортизација		131.628.983	9.518.488		141.147.471
зголемување	12.742	198.212	3.510.583		3.721.537
намалување			7.796		7.796
прекнижување		4.705.564	-19.733.359		-15.027.795
сало 31.12.2023г.	123.164.965	1.403.844.737	274.635.294	0	1.841.644.996
Нето сметководствена вредност на 31.12.2023г.	12.486.839	3.968.023.513	53.300.117	80.600.827	4.114.411.296
Нето сметководствена вредност на 01.01.2023г.	12.499.581	4.100.041.853	46.319.118	87.904.545	4.246.765.097

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

Опис	Недов. земј. проект.	Основно стадо	Обртно стадо	Посејет. насади	Сред. по подгот.	Вкупно
2024						
Состојба на 01.01.2024г.				465.230		465.230
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожневени земјоделски производи пренесени по залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства				165.405		165.405
Состојба на 31.12.2024 г.	0	0	0	299.825	0	299.825
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства	0	0	0	299.825	0	299.825
2023						
Состојба на 01.01.2023г.				630.635		630.635
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожневени земјоделски производи пренесени по залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства				165.405		165.405
Состојба на 31.12.2023 г.	0	0	0	465.230	0	465.230
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства	0	0	0	465.230	0	465.230

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници		
Вкупно		
Број на конвертибилни обврзници		
Права кои носат конвертибилни обврзници		

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	47.894.460	42.143.906
Побарувања од купувачи во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања		
Вредносно усогласување на побарувањата		
Вкупно	47.894.460	42.143.906

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	7.135.384	9.196.629
Парични средства на платежни картици-денари		4.495
Парични средства во денарска благајна	9.923	11.717
Девизна сметка		
Девизна благајна		
Вкупно	7.145.307	9.212.841

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост	01.01.2024	%	зголем.	намал.	31.12.2024	%
2024 година	на						
	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени сопствени акции						
Обични акции							
Приоритетни акции	ФПИО						
	Вкупно						
2023 година		01.01.2023	%	зголем.	намал.	31.12.2023	%
	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени сопствени акции						
Обични акции							
Приоритетни акции	ФПИО						
	Вкупно						

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на доспевање над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска	Вид на обезбедување		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски спрема добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити		4.128.934.276	4.128.934.276
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно		4.128.934.276	4.128.934.276

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	899.503	633.069
Добавувачи во странство		
Добавувачи за нефактурирани стоки		165.679
Вкупно	899.503	798.748

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно		

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	43.762.251	41.385.705
Приходи од продажба во странство		
Вкупно	43.762.251	41.385.705

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини		
Приход наплатени отпишани побар.		
Приходи од државни подршки		
Приходи од донации		70.673.786
Вкупно		70.673.786

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ


	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	300	
Трошоци за саеми		
Наемнина	22.140	22.144
Дневници за служ. патувања и патни трошоци	133.063	46.767
Трошоци за членови на УО и НО	909.567	648.449
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	102.954	114.560
Премии за осигурување	62.396	67.422
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	167.207	153.397
Трошоци за реинжија	47.500	98.200
Трошоци за останати интелектуални услуги	418.983	545.942
Вредносно усогласување на кратк. побарув.		
Загуби од оутфување на нетековни средства		
Останати расходи	32.238.707	32.594.179
Вкупно останати оперативни расходи	34.102.817	34.291.060

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарување по основ на купопрод. односи		
Обврски по основ на купопрод. односи		
Приход продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

Овластен сметководител

Милко Мадов




Пробитити

31.12.2024 година

ЈП ХС Злетовица - Пробитити

Директор

Златко Стојановски



05-167/2
13.03.25



Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.
J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 42: 1005–1014 (2004)
DOI: 10.1002/pola.20044

ДАНОЧЕН БИЛАНС
за оданочување на добивка

ДБ

* Includes two figures as shown above.

11:26:00
3485:04007767

300004



1170-1179
© 1994

Exam Date:
2012-01-20

4D22D01103338

IP HS ZLETOVICA PROBITIE NP NS ZLETOVICA PROBITIE SVETKO TONEV, 38-PROBITIPI

SYSTEM 6326
 1.05.10.10-0.110.10-100
 2.05.10.10-0.110.10-100

 Taylor & Francis

032401521 05326

0-0774179-9

contact@nszlatovica.com.mk

14/03/2025 07:24:05

140325E704 37

Двадцать лет спустя

01:01:2024

4. E1012'2024

Page 15/32
15/03/2025

Вспомогательные материалы

[illegible]

УТВРДЖАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

За попълнуване на податоците за платен данък во странство (withholding tax) до припадната ставка или ната тука (Задолжително пополни ги сите полња и прикажете го доказот за платениот данок од надлежни даночни органи во странство) >>>

За попълнување на податоците за наследници со удел во капитал на друг личен обврзанец од Иран или со ил државни добиток (И-П), капитал и тука (Задолжително пополни ги сите полња и прикажете го обврзаниот И-П) >>>

ПРИЛОГ
со податоци за трансакции меѓу поврзани лица

A. ТРАНСАКЦИИ МЕЃУ ПОВРЗАНИ ЛИЦА СОГЛАСНО ЧЛЕН 12 И ЧЛЕН 12-A ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

Реден број	Вид на трансакција	Предмет	Набавка
1	Платежи/финансирани средства	0	0
2	Материјални средства	0	0
3	Финансиски средства, освен осеми	0	0
4	Осеми	0	0
5	Балиси на материјали, приходи и осеми	0	0

Реден број	Вид на трансакција	Присед	Трешери
6	Камати	0	0
7	Услуги	0	0
8	Надворешни и внатрешни даноци	0	0
9	Вкупен износ на останати трансакции	0	0

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Име / Име и презиме	Митко Марков		
ЕДБ / ЕМБГ	2401972164031	Датум на пополнување	13/03/2025 13:48:11
Својство	Раководител на економско-ф	Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Митко Марков		
ЕМБГ	2404972494004	Датум на потпишување	
Својство	Раководител на економско-ф	Потпис	Електронски потпишана

* Забелешка: Идентификација на лицето

Податоци за обработката	
-------------------------	--